



БАРАЊЕ

ЗА ПРОМЕНА НА ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ НА ПРИКЛУЧОКОТ

ПОДАТОЦИ КОИ ГИ ПОПОЛНУВА БАРАТЕЛОТ

Подносител на барањето: _____ ЕМБГ: _____

Адреса на барателот: _____

Телефон за контакт: _____ / _____ Мобилен: _____ / _____

Шифра на корисник: _____ физичко лице правен субјектБарам промена на следните податоци на приклучокот:

- | | | |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> Име на кое се води приклучокот | <input type="checkbox"/> Податоци за водомерот | <input type="checkbox"/> Статус на приклучокот |
| <input type="checkbox"/> Адреса | <input type="checkbox"/> Други податоци за приклучокот | |

(1) ПРОМЕНА НА ИМЕ НА КОЕ СЕ ВОДИ ПРИКЛУЧОКОТ

Промената на името се однесува на: сопственикот потрошувачот
(непосредниот корисник)

Потребна документација:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Договор за купопродажба (основ купопродажба) или• Решение за наследство (основ наследство)• Договор со ВИК Прилеп• Изјава за превземање на долг• Документи за идентификација (копии од важечки лични карти или пасоши за странките на дог.)• Имотен лист (доколку катастарски е решено и е можно негово издавање) | <ul style="list-style-type: none">• Договор за изнајмување (основ изнајмување) или• Договор за користење (основ близок род)• Договор со ВИК Прилеп• Изјава за превземање на долг• Документи за идентификација (копии од важечки лични карти или пасоши за странките на дог.) |
|--|--|

Постоечко име на кое се води приклучокот (сопственикот): _____

Промена - ново име на: сопственикот: _____ потрошувачот: _____

(2) ПРОМЕНА НА АДРЕСА

Промена на адресата се однесува на: адреса на приклучокот адреса на сопственикот – корисникот

Потребна документација за:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Општински акт за промена на адреса (основ законски промени)• Документ за сопственост (основ грешка во евиденција)• Интерно барање ВИК Прилеп (основ исправка на грешка на податоци во системот)• Договор со ВИК Прилеп | <ul style="list-style-type: none">• Барање на сопственикот• Изјава за превземање на долг• Документи за идентификација (копии од важечки лични карти, пасоши, регистрација на правниот субјект)• Договор со ВИК Прилеп |
|---|--|

Постоечка адреса: _____

Нова адреса: _____

(3) ПРОМЕНА НА СТАТУС НА ПРИКЛУЧОКОТ

Постоечки статус на приклучокот: _____ Нов статус на приклучокот: _____

Промената на статус на приклучокот: интерно генериран во ВИК екстерно барање на корисник

Потребна документација:

- Барања од оддели во ВИК (наплата, одржување, водомерна работилница, др.)
- Записници и/или потврди за утврдена фактичка состојба

- Барање за нередовно фактурирање
- Документ за идентификација (копија од важечка лична карта или пасош)
- Договор со ВИК Прилеп
- Записници и/или потврди за утврдена фактичка состојба (доколку има)

(4) ПРОМЕНА НА ПОДАТОЦИ ЗА ВОДОМЕР

Постоечки тип водомер _____; сер.бр.: _____; состојба: _____ m³; на ден ___/___/___ г.

Промена на кој податок за водомерот? _____

Промената на податоци за водомер се однесува на:

состојбата на бројачот на водомерот

промена на други податоци за водомерот

Потребна документација:

- Читачки листи (ВИК интерно)
- Записник за утврдена фактичка состојба
- Документи за идентификација (копија од важечка лична карта или пасош)
- Договор со ВИК Прилеп
- Интерни барања од оддели во ВИК (наплата, водомерна, др.)
- Сметки или фактури

- Потврда за замена
- Потврда за баждарење
- Согласност за замена
- Договор со ВИК Прилеп
- Интерни барања од оддели во ВИК (наплата, водомерна, др.)
- Монтажа на водомер (каде нема)

(5) ПРОМЕНА НА ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ ЗА ПРИКЛУЧОКОТ

Промена на кој податок за приклучокот? _____

Потребна документација:

- Интерни барања оддели во ВИК
- Документи за идентификација (лична карта, пасош, регистрац.)
- Договор со ВИК
- Записници и/или потврди за утврдена фактичка состојба

Подносител на Барањето:

ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп

_____/_____/____ год.

Податоци кои ги пополнува ЈКП „Водовод и канализација“ Прилеп

Забелешки:

Поднесува: _____ /_____/____ г.

СТАТУС НА БАРАЊЕТО:

- Комплетно
- Не е комплетно, се затвора

ВРСКА – Барања и жалби број: _____

Извршена е промена на податоците? ДА НЕ

Потврдува на ден: _____ /_____/____ год.

Координатор: _____